



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватско-српски, словеначки и на македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство за претплата, посебни издања и огласи 695-3-291-2

Среда, 7 јуни 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 25

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 1,20 (120) дина. — Аконтацијата на претплата за 1967 година изнесува 38 (3800) дина. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефон: централа 58-931, 58-932, 58-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732, Продајна служба 51-671

390.

Врз основа на членот 4 став 4 од Законот за вкупниот износ на средствата со кои општествената заедница учествува во обновата и изградбата на Скопје („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64 и 26/66), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за индустрија и трговија пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО ОДНОСНО НАМАЛУВАЊЕТО НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА СО КОИ ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА УЧЕСТУВА ВО ОБНОВАТА И ИЗГРАДБАТА НА СКОПЈЕ

Член 1

Зголемувањето односно намалувањето на износот на средствата предвидени во чл. 2 и 3 став 2 на Законот за вкупниот износ на средствата со кои општествената заедница учествува во обновата и изградбата на Скопје (во понатамошниот текст: Законот) поради настанатото покачување односно намалување на цените на градежните работи и инвестиционата опрема од 1 јануари 1965 година до извршувањето на Програмата за употреба на средствата на Фондот за обнова и изградба на Скопје во периодот од 1963 до 1970 година (во понатамошниот текст: Програмата), ќе се утврдува на начинот определен со овој правилник.

Зголемувањето односно намалувањето на износот на средствата од чл. 2 и 3 став 2 на Законот се утврдува со примена на индексот на покачувањето односно намалувањето на просечните цени за градежни работи и инвестиционата опрема утврдени од Сојузниот завод за статистика.

Член 2

Зголемувањето односно намалувањето на износот на средствата од чл. 2 и 3 став 2 на Законот се утврдува за градежните работи со примена на просечните цени на тие работи утврдени за републичките центри, а за инвестиционата опрема — со примена на просечните цени на таа опрема утврдени за Југославија, во годината за која се утврдува тоа зголемување односно намалување — во однос на соодветните просечни цени од 1963 година.

Член 3

Зголемувањето односно намалувањето на износот на средствата од чл. 2 и 3 став 2 на Законот се утврдува за секоја година по истекот на годината, посебно за градежните работи а посебно за инвестиционата опрема.

Член 4

Височината на разликата во цените на градежните работи и инвестиционата опрема се утврдува со примена на индексот на цените од членот 2 на овој правилник врз вредноста на извршените градежни работи и набавената инвестициона опрема по цените од 1963 година, по кои е составена Програмата, во годината за која се утврдува зголемувањето односно намалувањето на цените, како и врз вредноста на преостанатите средства од чл. 2 и 3 став

2 на Законот што ќе се потрошат за истите цели во наредните години до 1970 година.

Височината на разликата во цените за увозна инвестициона опрема се утврдува посебно врз основа на примената на важечкиот паритет на динарот. Ако е инвестициона опрема увезена врз основа на кредит кој се исплатува по 1 јануари 1965 година, се признава важечкиот паритет на динарот и врз износите на отплатите на тој кредит.

Член 5

Како средства од чл. 2 и 3 став 2 на Законот се подразбират средствата наменети за изградба на градежни објекти, за давање аванс на изведувачите на работите и за другите исплати што се однесуваат на проектирањето и подготвителните работи во врска со изградбата на градежните објекти, како и средствата за набавка на домашна и увозна инвестициона опрема.

Член 6

Барање за зголемување односно намалување на износот на средствата според одредбите од овој правилник поднесува Собранието на град Скопје до Сојузниот извршен совет преку Сојузниот секретаријат за финансии.

Кон барањето Собранието на град Скопје е должно да приложи:

1) пресметка на зголемувањето односно намалувањето на вредноста за извршените градежни работи и набавената инвестициона опрема во годината за која се утврдува зголемувањето односно намалувањето на цените, како и за износот на преостанатите средства што за исти цели, според Програмата, ќе се потрошат во наредните години;

2) годишен извештај за извршувањето на Програмата, завршна сметка на Фондот за обнова и изградба на Скопје со решение од Службата на општественото книговодство за прегледот на таа сметка, за годината за која се утврдува зголемувањето односно намалувањето на средствата од чл. 2 и 3 став 2 на Законот;

3) преглед со податоци за користењето на средствата од чл. 2 и 3 став 2 на Законот, за годината за која се утврдува зголемувањето односно намалувањето, од завршните сметки на основните корисници на средствата на Фондот за обнова и изградба на Скопје за кои Службата на општественото книговодство со своето решение утврдила дека се исправни;

4) потврда на Сојузниот завод за статистика за индексите на цените на градежните работи и инвестиционата опрема.

Член 7

Одредбите од овој правилник нема да се применуваат на потрошените средства од чл. 2 и 3 став 2 на Законот за извршените градежни работи и набавената инвестициона опрема во 1963 и 1964 година.

Член 8

Одредбите од овој правилник не се однесуваат на градежните работи и инвестиционата опрема што не се опфатени со средствата од чл. 2 и 3 став 2 на Законот односно Програмата.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-2705

28 април 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

391.

Врз основа на членот 6 ст. 1 и 4 од Законот за техничките мерки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во согласност со сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за индустрија и трговија пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ ВО ПРОСТОРИИ СО СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ****Член 1**

При изведувањето на електроенергетски инсталации во простории со специфични услови ќе се применуваат техничките мерки содржани во Техничките прописи за електроенергетските инсталации во простории со специфични услови, што се отпечатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/67, и се составен дел од овој правилник.

Ако со техничките прописи од ставот 1 на овој член не е определено поинаку, при изведувањето на електроенергетски инсталации во простории со специфични услови ќе се применуваат и одредбите од Техничките прописи за изведување електроенергетски инсталации во згради (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/66).

Член 2

Изведувањето на електроенергетски инсталации во простории со специфични услови започнато пред денот на влегувањето во сила на овој правилник, може да продолжи односно да заврши според техничката документација за нивното изведување одобрена во согласност со до сега важечките прописи за изведување такви електроенергетски инсталации.

Член 3

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 945

25 април 1967 година

Белград

Сојузен секретар за индустрија
и трговија,

Хакија Поздерац, с. р.

392.

Врз основа на членот 76 став 4 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66 и 1/67), сојузниот секретар за финансии пропишува

У П А Т С Т В О**ЗА НАЧИНОТ НА ИЗРАБОТКА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИНАНСИСКИТЕ ПЛАНОВИ И ЗА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

1. Фондот односно работната или друга самоуправа организација на која ѝ е даден фондот на управување (во понатамошниот текст: фондот) е должен, врз основа на податоците од евиденцијата што се води врз основа на членот 76 став 4 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, да составува извештај за из-

вршувањето на финансискиот план и за состојбата на средствата на фондот за периодите: јануари-март, јануари-јуни и јануари-септември.

2. Органот од членот 76 став 4 на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници што ја врши сметководствената служба на фондот поднесува извештај за извршувањето на финансискиот план и за состојбата на средствата на фондот во два примерка до Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на фондот, во рок од 10 дена по истекот на пресметковниот период од точката 1 на ова упатство. Извештајот се составува на образецот Ф-1, кој е отпечатен кон ова упатство и е негов составен дел.

По исклучок од ставот 1 на оваа точка, во 1967 година фондот нема да поднесува извештај за извршувањето на финансискиот план и за состојбата на средствата на фондот за периодот јануари-март 1967 година.

За да се овозможи механографска обработка на податоците, работните организации што издаваат образци можат образецот Ф-1 да го печатат според димензиите и други технички услови што ќе ги определи Службата на општественото книговодство.

3. Извештајот за извршувањето на финансискиот план и за состојбата на средствата на фондот ќе се смета непотполн ако податоците во тој извештај не се искажани според образецот Ф-1.

Непотполните извештаи, иако се поднесени во пропишаниот рок, ќе се сметаат како да не се поднесени. Во тој случај Службата на општественото книговодство може спрема фондот да ги примени мерките предвидени во членот 76 став 3 на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници.

4. При изработката на извештајот за извршувањето на финансискиот план или за состојбата на средствата на фондот, покрај објаснувањата дадени во точката 8 на Упатството за изработка на финансиските планови на фондовите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/64), за одделни видови приходи и за распоредот на средствата по намените искажани во образецот Ф-1 треба да се има предвид и следното:

1) под редниот број 3 се искажуваат вкупните средства на фондот на 31 декември на годината која ѝ претходи на годината за која се составува извештајот за извршувањето на финансискиот план и за состојбата на средствата на фондот;

2) под редниот број 9 се искажуваат средствата пренесени од буџетот на општествено-политичката заедница што го основала фондот — во корист на односниот фонд, како и средствата што врз основа на важечките прописи се уплатени во корист на фондот на општествено-политичката заедница, како што се: уплатите на додатниот данок на промет на стоки на мало извршени во фондот на водите, ако е со закон на републиката пропишано приходите од додатниот данок на промет на стоки на мало во целина или во определен процент да се уплатуваат во фондот на водите; потоа приходите од членот 61а на Основниот закон за јавните патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/63 и 7/67), ако е со прописите на општествено-политичката заедница определено овие приходи да се уплатуваат во републичкиот односно општинскиот фонд за патишта, и др.;

3) под редниот број 23 се искажуваат вкупно уплатените приходи во текуштата година (без пренесените средства од претходната година), додека износот на средствата на жиро-сметката на фондот со состојбата на последниот ден на периодот за кој се составува извештајот се искажува под редниот број 42 како разлика помеѓу потрошените парични средства во текуштата година и збирот на средствата на жиро-сметката на фондот на крајот на претходната година и остварениот прилив на паричните средства во текуштата година;

4) приходите се искажуваат по видовите приходи наведени во образецот Ф-1, со тоа што под редниот број 17 се искажуваат сите приходи на фондот што не можат да се искажат како приходи под редните бр. 9 до 16, како што се наплатените трошоци од спорови, враќањата по исплатите извршени во поранешните години и др.;

5) под редниот број 24 се искажуваат исплатените лични доходи (заедно со придонесите што се исплатуваат од личните доходи и според личните доходи) на работниците на администрацијата на фондот, ако фондот има своја администрација. Меѓутоа, ако за сметка на фондот неговите административни работи ги вршат работници запослени во орган на управата односно во работна или друга самоуправна организација, надоместоците исплатени на тој орган односно работна или друга самоуправна организација на име извршени услуги се искажуваат под редниот број 25;

6) под редниот број 43 се искажуваат побарувањата на фондот што не се наплатени до последниот ден на периодот за кој се составува извештајот, а под редниот број 44 — ненамирните обврски на фондот до последниот ден на периодот за кој се составува извештајот.

5. Фондот односно работната или друга самоуправна организација што во текот на годината го преземала водењето на сметководствената служба на фондот, должна е во евиденцијата за извршувањето на финансискиот план и за состојбата на средствата на фондот да ги спроведе сите промени во средствата на фондот од 1 јануари таа година, и во извештајот за извршувањето на финансискиот план и за состојбата на средствата на фондот да го искаже извршувањето на финансискиот план од 1 јануари на годината за која се составува тој извештај.

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-4961/1

22 мај 1967 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Јанко Смоле, с. р.

Образец Ф-1

Назив на фондот и седиште _____

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН И ЗА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ 19____
ДО _____ ГОДИНА

— во динари* —

Реден број	Опис	Износ
1	2	3

I. СРЕДСТВА

1. Пренесени средства од изминатата година

- Сопствени средства
- Средства на кредитите — туѓи средства
- Вкупно (ред. бр. 1+2)

* Во овој образец износите се искажуваат во цели динари, а износите на пари се занемаруваат.

од тоа:

- Салдо на жиро-сметката
- Состојба на кредитите дадени од фондот
- Состојба на орочените средства
- Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни износи

8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3)

2. Уплати на приходите во текуштата година

а) Приходи од текуштата година

- Средства примени од буџетот на општествено-политичката заедница што го основала фондот
- Средства примени од фондовите на општествено-политичката заедница што го основала фондот
- Средства примени од буџетот и фондовите на други општествено-политички заедници
- Средства примени од стопанските работни организации
- Средства примени од други работни организации, општествени организации и општествени правни лица
- Средства примени од граѓани и граѓански правни лица
- Средства од примените кредити
- Средства од наплатени камати по кредитите, орочените и други средства
- Други приходи

18 Вкупно приходите од текуштата година (ред. бр. 9 до 17)

б) Ослободени средства во текуштата година

- Од наплатени отплати по кредитите дадени од фондот
- Од вратени орочени депозити
- Од вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи

22 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 19 до 21)

23 Вкупно уплатата на приходите во текуштата година (ред. бр. 18+22)

II. УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА (ВО ТЕКУШТАТА ГОДИНА)

а) Расходи на фондот

- Лични расходи на администрацијата на фондот
- Материјални расходи на администрацијата на фондот
- Функционални расходи од материјален карактер непосредно од фондот
- Функционални расходи што имаат карактер на лични примања непосредно од фондот
- Пренос на средства на другите корисници за функционални расходи (без обврска за враќање)

29 Вкупно функционалните расходи (ред. бр. 26 до 28)

30 Инвестициони расходи непосредно од фондот

31 Пренос на средства на другите корисници за инвестициони расходи (без обврска за враќање)

1	2	3
32	Вкупно инвестиционите расходи (ред. бр. 30+31)	
33	Други расходи	
34	Вкупно расходите на фондот (ред. бр. 24+25+29+32+33)	
	б) Пласман на средствата на фондот	
35	Кредити дадени од фондот за функционални расходи	
36	Кредити дадени од фондот за инвестициони расходи	
37	Отплати по примените кредити	
38	Издвоени средства на сметка на орочените депозити	
39	Издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи	
40	Вкупно пласманите на средствата на фондот (ред. бр. 35 до 39)	
41	Вкупно употребата на средствата (ред. бр. 34+40)	
42	Износ на средствата на жиро-сметката на фондот со состојба на последниот ден на периодот за кој се поднесува извештајот (ред. бр. 4+23 минус ред. бр. 41)	
43	Стасани побарувања на фондот	
44	Стасани обврски на фондот	
45	Вкупно расположивите средства (ред. бр. 42+43 минус ред. бр. 44)	

III. СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ (НА ПОСЛЕДНИОТ ДЕН НА ПЕРИОДОТ ЗА КОЈ СЕ ПОДНЕСУВА ИЗВЕШТАЈОТ)

46	Состојба на жиро-сметката (реден бр. 42)
47	Состојба на кредитите дадени од фондот (ред. бр. 5+35+36 минус ред. бр. 19)
48	Состојба на орочените средства (ред. бр. 6+38 минус редниот бр. 20)
49	Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ред. бр. 7+39 минус ред. бр. 21)
50	Вкупни средства на фондот на _____ (ред. бр. 46 до 49)
	од тоа:
51	Сопствени средства на фондот (ред. бр. 50 минус ред. бр. 52)
52	Туѓи средства — состојба на примените кредити. (ред. бр. 2+15 минус ред. бр. 37)

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица).

393.

Врз основа на членот 28 став 2 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67), управниот одбор на Сојузната стопанска комора пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ВО СОЈУЗНАТА СТОПАНСКА КОМОРА НА СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Иницијатива за поведување постапка за склучување спогодба за промена и усогласување на за-

течени цени за производи и услуги, што се под непосредна општествена контрола (во понатамошниот текст: спогодбата), можат да дадат:

- 1) заинтересираната работна организација;
- 2) деловно здружение односно заедница на работни организации;
- 3) групација на заинтересирани работни организации;
- 4) заинтересираната стопанска комора.

Член 2

Кога работните организации, деловните здруженија односно заедниците на работни организации даваат предлог за склучување спогодба, тие тоа го прават во рамките на соодветните совети или групации на Сојузната стопанска комора.

Кон предлогот за склучување спогодба се прилагаат образложение и документација со оценка на ефектите од предложената промена на затечените цени.

Член 3

Во спогодувањето за промена или усогласување на затечените цени учествуваат заинтересираните работни организации од областа на производството односно потрошувачката на производите и вршењето односно користењето на услуги (производители, продавачи и купувачи на производи односно вршители и корисници на услуги) чии цени се предмет на спогодувањето.

Спогодување може да се врши и кога во него учествуваат само претставници на сродни работни организации, производители на стоки или на вршители на услуги, чии цени се предмет на спогодувањето.

Член 4

Спогодување на трговски работни организации за промена и усогласување за затечените продавни цени, маржи, како и други услови за формирање на разликите во цените за покривање на трошоците на трговијата, може да се врши и за одделни подрачја во рамките на Сојузната стопанска комора, ако се во прашање индустриски производи за кои е со закон предвидена надлежноста на органите на федерацијата во непосредната контрола на цените.

Советите односно групациите на Сојузната стопанска комора можат да одлучуваат спогодување на работните организации и од други дејности да може да се врши за одделни подрачја.

Член 5

Производителските и потрошувачките работни организации ги застапуваат нивните овластени претставници, кои од името на своите работни организации полноважно ја потпишуваат спогодбата за промена и усогласување на затечените цени.

Трговските работни организации при спогодувањето за промена и усогласување на затечените цени односно маржи ги претставуваат овластените претставници од оние трговски работни организации за одделни групи производи, чиј избор се врши во републичките стопански комори.

Советот на Сојузната стопанска комора за трговија во согласност со советите на републичките стопански комори за трговија, го определува бројот на претставници што учествуваат во спогодувањето за затечените цени за одделни групи производи.

Советите односно групациите на Сојузната стопанска комора можат да одлучат спогодување на работните организации и од други дејности да може полноважно да се врши преку овластени претставници избрани во смисла на ст. 2 и 3 на овој член.

Член 6

Предлогот за склучување спогодба за промена и усогласување на затечените цени односно маржи го доставува Сојузната стопанска комора во рок од осум дена од денот на приемот до другите заинтересирани работни организации, со покана за оостанок.

Член 7

Спогодбата за промена и усогласување на затечените цени односно маржи ги содржи, по правило, следните елементи:

- 1) назив и вид на производот односно услугата, што се вообичаени при нивното пуштање во промет;
- 2) причини што ја условуваат промената и усогласувањето на затечените цени;
- 3) податоци во смисла на членот 29 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените, како и документација што ја определува Сојузниот завод за цени.

Член 8

Спогодбата на работните организации за промена и усогласување на затечените цени односно маржи, со која се согласиле представниците на работните организации чие производство, промет односно потрошувачка во претходната година вредносно претставува најмалку две третини од вкупното производство, промет односно потрошувачка на производите или услугите на кои се однесува спогодбата, Сојузната стопанска комора му ја доставува во рок од осум дена од денот на склучувањето на спогодбата на Сојузниот завод за цени на согласност.

Член 9

Ако Сојузниот завод за цени се согласи со спогодбата на работните организации за промена и усогласување на затечените цени односно маржи, Сојузната стопанска комора го обезбедува објавувањето на спогодбата во рок од осум дена од денот на добивањето на согласноста.

Ако Сојузниот завод за цени одбие да даде согласност на спогодбата, Сојузната стопанска комора во рок од осум дена од денот на приемот на таква одлука ги известува за тоа сите заинтересирани работни организации — учесници во спогодувањето.

Член 10

Советите или групациите на Сојузната стопанска комора може, во согласност со одредбите од овој правилник, според своите специфични потреби да даваат поблиски упатства за начинот на примена на одделни членови на овој правилник.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0801/15

5 мај 1967 година

Белград

Сојузна стопанска комора

Претседател,
Антон Боле, с. р.

394.

Врз основа на членот 88 став 2, членот 69 став 3 и членот 70 ст. 1 и 2 од Основниот закон за изградбата на железниците, за сообраќајот и безбедноста на железниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/65 и членот 25 точка 25 од Статутот на Заедницата на Југословенските железници, во согласност со сојузниот секретар за здравство и социјална политика и сојузниот секретар за труд, Собранието на Заедницата на Југословенските железници пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПОСЕБНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА НИВНОТО УТВРДУВАЊЕ КАЈ РАБОТНИЦИТЕ ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО ВРШЕЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат посебни здравствени услови, во поглед на физичката и психичката способност, како и постапка за утврдување и проверување на тие услови:

- 1) за лица што стапуваат на работа на работните места на кои непосредно се врши железничкиот сообраќај;
- 2) за лица што се упатуваат на школување во железнички училишта заради стручно оспособување за работа на работните места на кои непосредно се врши железничкиот сообраќај;
- 3) за работници што веќе работат на работните места на кои непосредно се врши железничкиот сообраќај и се обезбедува неговата сигурност.

Член 2

Со овој правилник се пропишуваат и посебни здравствени услови, во поглед на физичката и психичката способност, за лица што стапуваат на работа на работните места на кои се вршат други работи во врска со сигурноста на железничкиот сообраќај, на железнички колосек, покрај колосек и во возила во движење.

Член 3

Одредбите од овој правилник се задолжителни за сите работни организации здружени во Заедницата на Југословенските железници и нивните работни единици што запослуваат работници на работните места опфатени со овој правилник.

II. РАБОТНИ МЕСТА НА КОИ СЕ УЧЕСТВУВА ВО ВРШЕЊЕТО НА СООБРАЌАЈОТ И РАБОТНИ МЕСТА НА КОИ СЕ ВРШАТ ДРУГИ РАБОТИ ВО ВРСКА СО СИГУРНОСТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

Член 4

Како работни места од членот 1 на овој правилник се сметаат:

- 1) работните места на кои работниците непосредно и во целост учествуваат во вршењето на сообраќајот, и тоа:

а) во сообраќајната служба:

Реден број	Занимање односно работно место	Здравствена група при примање на работа				Здравствена група при периодични прегледи			
		според општата здравствена состојба	на видот	на слухот	распознавање на боите според Stilling	според општата здравствена состојба	на видот	на слухот	распознавање на боите според Stilling
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	изведувач на локомотиви	I	I	I	да	II	I	I	да
2	кочничар	I	I	I	да	I	I	I	да
3	маневрист	I	I	I	да	I	I	I	да
4	сообраќајно-транспортен техничар (отправник на возови)	I	I	I	да	I	I	I	да
5	одјавничар (пружен блокар)	I	I	I	да	I	I	I	да
6	приправник за сообраќајно-транспортен техничар	I	I	I	да	I	I	I	да
7	скретничар	I	I	I	да	I	I	I	да
8	возовоѓа (и пописен возовоѓа)	I	I	I	да	II	II	I	да
9	инженер и работник на управата на претпријатие, што вршат внатрешна контрола	—	—	—	—	II	II	II	да
10	надзорен скретничар	—	—	—	—	II	I	I	да
11	помошник шеф на станица оперативен	—	—	—	—	I	I	I	да
12	помошник шеф на станица што ја надзира службата	—	—	—	—	II	II	II	да
13	ракувач на маневра	—	—	—	—	I	I	I	да
14	сообраќајно-транспортен отпремник	—	—	—	—	I	I	I	да
15	возен диспечер на пруги снабдени со телекомуникации	—	—	—	—	II	I	I	да
16	сообраќаен, возен, јазолен, станичен и лучки диспечер	—	—	—	—	III	II	I	да
17	работник што го надзира вршењето на сообраќајната служба (сообраќаен контролор, шеф на сообраќајна секција, шеф на сообраќаен транспортен отсек во секција и нивни помошници, референт на внатрешната контрола)	—	—	—	—	II	II	II	да
18	шеф на станица што врши должност на отправник на возови	—	—	—	—	I	I	I	да
19	шеф на станица што врши само надзорна служба	—	—	—	—	III	II	II	да
20	шеф на маневра (работоводител)	—	—	—	—	II	II	I	да

б) во службата за влека:

1	огнар на парна локомотива	I	I	I	да	I	I	I	да
2	машиноводач, моторвоѓа на влечни шински средства и нивни помошници и машиноводачи на маневра	I	I	I	да	I	I	I	да
3	прегледувач на коли	I	I	I	да	I	I	I	да
4	скретничар во ложилница	I	I	I	да	II	II	I	да
5	работник што врши надзор и инструктажа на машинската служба (машински инструктор, референт за влека и за техничко-прегледна служба)	—	—	—	—	II	II	II	да
6	надзорник на локомотиви	—	—	—	—	II	II	II	да
7	предогнар	—	—	—	—	II	I	I	да
8	помошник шеф на ложилница	—	—	—	—	II	II	II	да
9	ракувач на помошен воз, коли и дигалка	—	—	—	—	II	III	II	не
10	шеф на секција за влека	—	—	—	—	III	II	II	да
11	шеф на обртна ложилница	—	—	—	—	III	II	II	да
12	шеф на електродепо	—	—	—	—	III	II	II	да

в) во службата за одржување пруга:

1	работоводител на одржување пруга (десетар на пруга и десетар на косини)	I	I	I	да	II	II	II	да
2	техничар на одржување пруга и ракувач на пружна делница	I	I	I	да	II	II	II	да
3	чувар на пруга — обиколувач	I	I	I	да	II	II	I	да
4	чувар на тунели — косини, премини и мостови	I	I	I	да	III	II	I	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	возач (шофер на моторна дресина и други моторни шински возила)	I	I	I	да	II	I	I	да
2) работните места на кои работниците делумно учествуваат во вршењето на сообраќајот, и тоа:									
а) во сообраќајната служба:									
1	цедулар и пломбирер	I	I	I	да	III	II	II	да
2	кондуктер	I	I	I	да	II	II	I	да
3	магационер	II	II	II	не	III	II	II	не
4	попишувач на коли	II	I	I	да	III	II	II	да
5	радио-телеграфист	II	II	I	да	III	II	I	да
6	телеграфист	I	I	I	да	II	II	I	не
7	телефонист на пруга	II	II	I	не	III	II	I	не
8	транзитер	II	II	II	да	III	II	II	да
9	возен магационер на денчар-воз	I	I	I	да	II	II	I	не
10	манипулант на воз	—	—	—	—	II	II	II	да
11	транспортен отпремник	—	—	—	—	III	II	II	да
12	работник што ја надзира транспортната служба (транспортен контролор)	—	—	—	—	III	II	II	да
б) во службата за влеча:									
1	инженер во ложилница	I	I	I	да	III	II	II	да
2	машински техничар во ложилница	I	I	I	да	III	II	II	да
3	надзорник на возен вод на електрична потстаница	I	I	I	да	III	II	II	да
4	надзорник на електронапојна станица	I	I	I	да	III	II	II	да
5	работник на возен вод и на електрични потстанции	I	I	I	да	III	II	II	да
6	ракувач на електрично колско осветление	I	I	I	да	III	II	II	да
7	техничар на влеча	I	I	I	да	III	II	II	да
8	ракувач на електровлечна потстаница	—	—	—	—	III	II	II	да
9	ракувач на возен вод	—	—	—	—	II	I	I	да
10	огнар на парни котли во кола за парно греење	—	—	—	—	III	II	II	да
11	надзорник на контактна мрежа	—	—	—	—	III	II	II	не
12	монтер на контактна мрежа	—	—	—	—	III	II	II	не
в) во службата за одржување пруга:									
1	градежен техничар на пруга	I	I	I	да	II	I	I	да
2	надзорник на тунели	I	I	I	да	II	II	II	да
3	надзорник на мостови	I	I	I	да	II	II	II	да
4	шеф на секција за одржување пруга, шеф на секција и директор на претпријатие за главна поправка и нивни помошници, шеф на секција и директор на претпријатие за регенерација на пружни постројки и инженери во овие секции, референти на горни и долни строј	II	II	I	да	III	II	II	да
г) во службата на телеграфско-телефонските и сигнално-сигурносните постројки:									
1	бравар на СС постројки	I	I	I	да	II	II	I	да
2	механичар на ТТ и СС постројки	I	I	I	да	II	II	I	да
3	ракувач на ТТ и СС постројки	I	I	I	да	II	II	I	да
4	референт за ТТ и СС постројки на терен	I	I	I	да	II	II	I	да
5	чувар на ТТ и СС постројки	I	I	I	да	II	II	I	да
6	шеф на секција на ТТ и СС постројки	II	II	I	да	III	II	II	да
7	техничар на ТТ и СС постројки	II	II	I	да	III	II	I	да
8	надзорник на ТТ и СС постројки	—	—	—	—	III	II	I	да
9	работоводител на ТТ и СС постројки	—	—	—	—	III	II	I	да

Член 5

Како работни места од членот 2 на овој правилник се сметаат работните места на:

- 1) бравар на електрично претпријатие,
- 2) електричар,
- 3) електромонтер на електрично претпријатие,
- 4) истражувач на бруто,
- 5) измивач на котли,
- 6) инженер и техничар на електрично претпријатие,
- 7) издувувач на цевки,
- 8) инженер и техничар на железничко транспортно претпријатие, ако не врши работи на внатрешна контрола,
- 9) геометар,
- 10) колски службеник,
- 11) кондуктер на спална кола,
- 12) огнар на стабилни парни котли,
- 13) лампист,
- 14) магацински манипулант,
- 15) подмачкувач на кола,
- 16) магацински работник,
- 17) надзорник на ваги,
- 18) надзорник за чистота,
- 19) службеник за потраги,
- 20) багажар,
- 21) потпалувач на локомотиви,
- 22) работоводител и шеф на работилиште на електрично претпријатие,
- 23) придружник на салонска кола,
- 24) работник на денчар-воз,
- 25) работник на истовар и претовар,
- 26) работник на хигиенско-техничка заштита,
- 27) работник во ресторан-вагон и продавач во воз,
- 28) работник на изградба и одржување на контактна мрежа и возен вод,
- 29) ревизор на возови,
- 30) ракувач на дигалка за натовар и истовар на јаглен,
- 31) ракувач на дигалка — кран,
- 32) ракувач на машини за поправка и одржување на пруга,
- 33) работник на редовно одржување и изградба на ТТ и СС постројки,
- 34) работник на одржување пруга,
- 35) работник на колско гасно осветление,
- 36) работник на давање вода на патничките возила,
- 37) работник на намирување локомотиви, чистење канали, шлага и димници,
- 38) работник на технички поправки на влечни средства на отворен простор и на јами за спуштање оски,
- 39) работник на поправка на мостови и скретници,
- 40) работник и работоводител на претпријатие за сигнални средства,
- 41) санитарен техничар и хигиеничар во работни единици на пруга,
- 42) снимач на работите на текушта поправка на вагони и локомотиви,
- 43) станичен контролор и патнички инструктор на коли за спиење и ручање,
- 44) јагленарски работник,
- 45) водач на електро-реон и на бригада на јака струја,
- 46) варилец на возен вод,
- 47) термотехничар,
- 48) чистач на скретници,
- 49) чистач на локомотиви,
- 50) чистач на коли,
- 51) чистач на станични перони,
- 52) шеф на колски уред.

III. ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ

Член 6

На работник на работното место од членот 4 на овој правилник не смее да му се дозволи да врши работи ако при приемот на работа или при проверување на здравствените, физичките и психичките способности во текот на работниот век се утврди дека не ги исполнува условите пропишани со овој правилник, или ако се утврди дека е склон кон употреба на алкохол пред почетокот или за време на работата на своето работно место, односно ако се утврди дека употребува опојни дроги.

Член 7

На работник на работното место од членот 4 на овој правилник не смее да му се дозволи да врши работи ако според прописите за здравствено осигурување со лекарски преглед се утврди привремена неспособност за работа поради болест или повреда, додека трае таа неспособност.

На работникот од ставот 1 на овој член исто така не смее да му се дозволи вршење работи ако не се извршени лекарските и психолошки прегледи пропишани во чл. 37 и 50 став 2 на овој правилник.

Член 8

Ако се посомнева во здравствената физичка или психичка способност на работникот за време на работата или ако самиот работник изјави дека е болен и дека привремено не се чувствува способен за својата работа, раководителот на работната единица или негов заменик, отправникот на возови, надзорникот на локомотиви или друго одговорно лице веднаш ќе го замени таквиот работник со друг здрав работник, а болниот по најкраток пат ќе го упати на преглед до најблискиот лекар или психолог заради утврдување работната и здравствената способност односно привремената неспособност за работа. Потоа, ако состојбата на болниот работник го бара тоа, во сè ќе се постапи според чл. 46 и 47 од овој правилник.

Член 9

Ако органот на внатрешната контрола на железничкото транспортно претпријатие што врши надзор над безбедното вршење на железничкиот сообраќај биде известен или добие впечаток дека работникот на работното место од членот 4 на овој правилник не ја врши или не може да ја врши работата на своето работно место поради здравствена, физичка или психичка неспособност, привремено или постојано, веднаш ќе го извести за тоа раководителот на работната единица или негов заменик, дежурниот отправник на возови, надзорникот на локомотиви или друго одговорно лице, за да се замени тој работник и да се упати на соодветен лекарски или психолошки преглед.

Лекарот, психологот, работникот одговорен за заштитата при работата или специјалниот работник, надлежни за односната работна единица, во случај на потреба ќе постапат на начинот од ставот 1 на овој член. На ист начин ќе постапи и Комисијата за работи на здравствена и социјална заштита при Заедницата на Југословенските железници во вршењето на задачите од членот 68 на овој правилник.

Член 10

Ако лекарот на здравствената установа што го лекува заболениот работник на работното место од членот 4 на овој правилник, по завршено лекување утврди дека настанале промени во здравствената состојба што го исклучуваат вршењето на работите на работното место на тој работник, ќе го упати работникот до определен лекар од членот 20 на овој правилник на вонреден лекарски преглед веднаш по заклучувањето на боледувањето и оспособувањето за редовна работа.

Член 11

На работникот не смее да му се дозволи да врши работи на работните места од членот 4 на овој правилник (машиноводач, огнар помошник, машиноводач, кочничар, возовоѓа, отправник на возови, сообраќајно-транспортен отпражник, одјавничар, изведувач на локомотиви, маневрист, скретничар) ако за својата работа не е доволно одморен, односно ако по работата во претходната смена не го поминал во одмарање времето пропишано за минимален одмор помеѓу две смени.

Поблиски одредби за работното време и за одморот при работата во смени донесува железничкото транспортно претпријатие во смисла на Основниот закон за работните односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/66 и 52/66).

Член 12

На работните места од членот 4 на овој правилник не можат да се распоредат работници помлади од 18 години.

По исклучок, на работното место огнар на парна локомотива не може да се распореди работник помлад од 20 години.

Член 13

Прашањето за поднесување трошоци за лекарски, психолошки и други прегледи што се вршат според овој правилник, ќе го регулираат железничките работни организации со свои прописи, во согласност со општите прописи за плаќање трошоци за здравствени услуги.

Трошоците за работата на комисиите според овој правилник ги поднесува работната организација што ја именува комисијата.

IV. ЛЕКАРСКИ И ПСИХОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Член 14

Посебните здравствени услови односно здравствената, физичката и психичката состојба на работникот се утврдува:

- 1) со лекарски и психолошки преглед пред стапување на работа во работната организација (во понатамошниот текст: првиот преглед) или пред упатување на школување во железнички училишта;
- 2) со редовно периодично проверување на здравствената состојба на работникот (во понатамошниот текст: периодичен преглед) во текот на траењето на работниот век, заради оценување на преостанатата здравствена способност, како услов за понатамошна работа на истата или друга работа;
- 3) со вонреден лекарски или психолошки преглед (во понатамошниот текст: вонреден преглед) во случај на потреба односно во случај на вонредни настани на железницата.

1. За лекарските и психолошките прегледи воопшто

Член 15

Лекарскиот преглед на кандидатите за работно место од членот 4 на овој правилник се врши по методите на современата медицинска наука, со користење на соодветните помошни средства, и според определени признаени современи методи на применетата психологија.

При првиот преглед од членот 14 точка 1 на овој правилник задолжително се вршат:

- 1) антропометриски мерења;
- 2) клинички преглед;
- 3) рендгенолошки преглед или флуорографски преглед;
- 4) серолошки преглед на луес;
- 5) лабораториски преглед на крвта и преглед на мочта;
- 6) оценување острината на видот и преглед на очите;
- 7) оценување на распознавањето на боите;
- 8) оценување на острината на слухот, со преглед на ушите;

9) ЕКГ-преглед;

10) оценување на менталната и психофизичката способност (развиеност).

Член 16

Рендгенолошки преглед на белите дробови и срцето се врши кај сите лица упатени на прв преглед.

Електрокардиографски преглед и рендгеноскопија на желудникот и рендгенографија на ребрениот столб, како и прегледи на крвта заради утврдување на нивото на шеќерот, се вршат само кај лица што треба да бидат распоредени на работните места на машиноводач и моторовоѓа на сите влечни шински возила и нивни помошници, како и на огнар на парна локомотива, кочничар и маневрист.

Член 17

Кај кандидатите за работните места од членот 4 на овој правилник при првиот преглед на сетилото на видот се врши преглед на:

- 1) визусот,
- 2) корекцијата,
- 3) кампусот,
- 4) адаптометријата.

Способноста за распознавање на боите се утврдува со помошта на таблицата според Stilling, Ishiari или Полак

За работните места на машиноводач и моторовоѓа на сите влечни шински возила и нивни помошници, и за огнар на парна локомотива способноста за распознавање на боите се утврдува, освен на начинот од ставот 2 на овој член, и со аномалоскоп.

Член 18

При првиот преглед на сетилото за слух на кандидатите за работните места од членот 4 на овој правилник се врши потполн оториноларинголошки преглед.

Покрај прегледот наведен во ставот 1 на овој член, за машиноводачи и моторовоѓи на сите влечни шински возила, нивни помошници и огнари на парна локомотива, задолжително се врши аудиометриски преглед на слухот и испитување на состојбата на вестибуларниот апарат. За другите работни места аудиометриски преглед на слухот се врши само во случај на потреба и ако тоа посебно го бара лекар специјалист. Прегледите од ставот 1 на овој член ги врши лекар специјалист за уво, грло и нос.

Член 19

Менталната и психофизичката развиеност на кандидатите што стапуваат на работа или на школување за определени работни места, при првиот преглед се оценуваат со психолошки прегледи, психометриско мерење и по други признаени методи на применетата психологија според еднообразни нормативи што се во практика проверени на персоналот на Југословенските железници, а што ги пропишал управниот одбор на Заедницата на Југословенските железници.

Член 20

Прегледите од чл. 14 и 15 од овој правилник ги врши определен лекар на здравствената установа што е специјализирана и овластена да ги врши овие прегледи, како и психолог, што ќе го определи железничкото транспортно претпријатие за своето подрачје.

При првиот преглед определениот лекар од ставот 1 на овој член задолжително прибавува консултативни мислења од лекарот специјалист на специјализираната и овластена здравствена установа, и тоа од: офталмологот, оториноларингологот, невропсихијатарот, интернистот, — а по потреба и од други специјалисти, со соодветни помошни наоди и испитувања, како и од психологот.

Член 21

По завршениот преглед од членот 20 на овој правилник определениот лекар ѝ предлага на комисијата за оценување на посебните здравствени

услови на работниците при железничкото транспортно претпријатие работно место од членот 4 на овој правилник, за кое прегледаното лице според неговата здравствена состојба може да се прими на работа, односно за кое работно место тоа може да се школува.

Комисијата од ставот 1 на овој член врз основа на сите специјалистички наоди и предлогот од одредениот лекар донесува одлука за оцена на здравствената способност, определувајќи го работното место за кое е способно прегледаното лице, и за истата го известува одредениот лекар односно преку него работната единица што бара оцена на здравствената способност на односното лице.

Извештајот се доставува на за тоа посебно пропишаниот образец.

Член 22

Извештајот за здравствената способност на лицето од членот 21 на овој правилник е задолжителен за работната единица на која ѝ е доставен, ако наодите на лекарскиот преглед не се постари од 3 месеци и ако во тој период не настанале промени во здравствената состојба на прегледаното лице.

Лицето на кое се однесува извештајот за здравствената способност може да се распореди само на работно место што ѝ одговара на неговата здравствена група, и не може да врши работа на други работни места од членот 4 на овој правилник, за што се грижи раководителот на работната единица.

Член 23

Одредениот лекар што ги врши прегледите од членот 14 на овој правилник, покрај задоволителната острина на видот, мора да ги распознава боите, да има нормален слух и да биде ментално здрав.

Покрај исполнувањето на условите од ставот 1 на овој член, одредениот лекар мора да биде запознаен со природата на работата, со процесот на работата и со професионалните штетности на сите работни места од чл. 4 и 5 на овој правилник, и мора да има најмалку 5 години работен стаж, положен стручен испит и завршен постдипломски курс од медицината на трудот.

Железничкото транспортно претпријатие ќе им овозможи на одредените лекари од своето подрачје во тримесечен период да се запознаат во работните единици со процесот на работата на сите работни места од чл. 4 и 5 на овој правилник.

Познавањето на процесот на работата и професионалните штетности на наведените работни места го проверува Комисијата за работи на здравствената и социјалната заштита при Заедницата на Југословенските железници со испитување на одредените лекари на начинот што ќе го определи Заедницата на Југословенските железници, и по тоа тие можат да се овластат да ги вршат лекарските прегледи пропишани со овој правилник.

Член 24

Лекарите специјалисти — консултанти, оториноларинголог и офталмолог од специјализираните и овластените здравствени установи исто така мораат да ги исполнуваат здравствените услови од членот 23 став 1 на овој правилник, за да можат да вршат консултативни прегледи од својата специјалност според овој правилник.

Член 25

Оценувањето на здравствената состојба на лекарите од членот 23 на овој правилник го врши комисијата за оценување на посебните здравствени услови на работниците при железничкото транспортно претпријатие, со претходно прибавување на консултативно мислење од лекарите специјалисти за очи, за уши и за невропсихијатрија од специјализираните и овластените здравствени установи, додека оценувањето на лекарите од членот 24 на овој правилник го врши Комисијата на лекари специјалисти при Заедницата на Југословенските железници.

Член 26

Одредениот психолог за вршење прегледи според овој правилник мора да ги исполнува општите здравствени услови и да има задоволителна острина на видот и јачина на слухот, додека способноста за распознавање на боите мора да му биде нормална.

Оценувањето на здравствената состојба на одредениот психолог го врши комисијата за оценување на посебните здравствени услови на работниците при железничкото транспортно претпријатие.

Покрај исполнувањето на условите од ст. 1 и 2 на овој член, одредениот психолог мора да биде запознаен со процесот на работата и со прописите за вршењето на работите на работните места од чл. 4 и 5 на овој правилник.

Познавањето на процесот на работата и на прописите за вршењето на работите на наведените работни места кај одредениот психолог мора да се проверува на начинот што ќе го определи Заедницата на Југословенските железници.

Член 27

Лекарски и психолошки прегледи според овој правилник не можат да се вршат ако лицето што се упатува на преглед боледува од некое акутно заболување или е повредено, односно ако е привремено неспособно за работа — додека трае таа неспособност.

Член 28

Работниците според здравствената способност се распоредуваат во I, II и III здравствена група на општа здравствена состојба, вид и слух, со констатација за способноста за распознавање на боите.

Член 29

При прегледите за стапување на работа на кандидатот му се определува здравствена група според општите и посебни здравствени услови потребни за вршење на работите на одделни работни места, утврдени при првиот преглед.

При периодичните лекарски прегледи на работниците, здравствените групи се определуваат врз основа на општата здравствена состојба и посебните здравствени услови утврдени врз основа на преостанатата работна способност, односно според степено на евентуално намалената здравствена способност и посебните здравствени услови со кои работникот може да ја врши својата работа без опасност за безбедноста на сообраќајот и својата лична сигурност.

2. Прв преглед за утврдување на општата здравствена состојба и посебните здравствени услови

Член 30

На работните места од членот 4 на овој правилник не може да стапи на работа ниту може за работи на такви работни места да се прими на школување во железнички училишта или да се стипендира лице кај кого со лекарски преглед ќе се утврди дека постојат:

1) особена телесна неразвиеност или телесни недостатоци што би ја намалувале функционалната способност на работното место (долната граница на височината не може да биде помала од 150 cm);

2) какви и да било душевни растројства или недостатоци или последици од овие состојби, а особено ако се изразуваат со губење рамнотежа или губење свест, како и потешки форми на неврастенија;

3) срцеви мани, како и органски заболувања на срцето и крвните садови;

4) изразена фиксирана хипертензија над 150 mm Hg при повторено мерење, како и изразита хипотензија под 100 mm Hg (само за работните места од членот 4 оддел 1);

5) активна туберкулоза, или непотполно саниран туберкулозен процес, или преостанати изразени секвели, што го намалуваат виталниот ка-

пацитет, како и потешки хронични белодробни заболувања;

6) знаци на манифестно лутично заболување, како и знаци на оштетување на кардио-васкуларниот и нервниот систем настанати како последици од лутична афекција;

7) кожни рецидивирачки заболувања: псоријазис, лупус и други;

8) изразени улкусни болести или состојби по операција од улкусот, жолчниот меур, ресекција на цревата или други потешки абдоминални интервенции, ако би ја попречувале нормалната работа на односното работно место;

9) состојби по нефректомија, нефротомиија или пиелотомиија, или хронични заболувања на урогениталните органи;

10) промени во крвната слика што би укажувале на потешко акутно или хронично заболување на хематопоетичниот апарат;

11) латентен или манифестен дијабет или други ендокринолошки заболувања, склоност кон алкохолизам или други хронични интоксикации;

12) акутни или изразити хронични ревматски инфекции;

13) кое не ги исполнува општите и посебните психолошки услови.

Член 31

За работите на работните места од членот 4 на овој правилник, покрај условите од чл. 30 и 33 на овој правилник, кандидатите мораат да ги исполнуваат за I здравствена група на вид и следните посебни услови:

1) за работите на работните места од членот 4 оддел 1: острината на видот мора да биде на обете очи 1,0;

2) за работите на работните места од членот 4 оддел 2: острината на видот мора да биде на едното око 1,0, а на другото најмалку 0,8, т. е. мора да биде еметроп, а е дозволен физиолошки астигматизам.

Кај сите кандидати од точ. 1 и 2 на ставот 1 од овој член надворешната и внатрешната состојба на органите за вид мора да биде нормална — оптичките медиуми нормално провидни, очното дно и солзниот апарат во нормална состојба и без хронични заболувања на аднексот на органите за вид (клепки, врзници, солзен систем).

Видното поле на обете очи не смее да има никакво растројство ниту дефект, полето на погледот мора да биде во нормални граници. Внатрешната очна мускулатура мора да има нормална функција и рамнотежа на надворешните очни мускули. Не смее да постои пртоса на очните клепки.

Способноста за распознавање на боите за сите кандидати од ст. 1 до 3 на овој член мора да биде наполно нормална.

Член 32

За работите на работните места од членот 4 на овој правилник, покрај условите од чл. 30 и 34 на овој правилник, кандидатите мораат да ги исполнуваат за II здравствена група на вид и следните посебни услови:

1) острината на видот мора да биде на обете очи 0,7 без корекција, а со корекција мора да биде на едното око 0,9 а на другото око 0,8;

2) надворешната и внатрешната состојба на окомот мора да биде нормална;

3) распознавањето на боите и адаптацијата мораат да бидат нормални, ако со овој правилник за одделни работни места не е предвидено поинаку.

Член 33

За работите од членот 4 на овој правилник, покрај условите од чл. 30 и 31 на овој правилник, кандидатите мораат да ги исполнуваат за I здравствена група на слух и следните посебни услови:

1) состојбата на надворешното, средното и внатрешното уво да е нормална и без патолошки промени;

2) да слуша шепот на 5 m на секое уво;

3) кривулката на квалитетот на слухот при аудиометриски преглед не смее да покажува пад поголем од 10 децибели на фреквенција од 8.000 херца;

4) озената, силно изразениот атрофичен ринитид, потоа полипозата и носилни говорни мани ја исклучуваат I здравствена група на слух. При прегледот на слухот на кандидатот за прием на работа на работно место со I здравствена група на слух, мора да се врши испитување на вестибуларниот апарат по ротациона и други методи што се во примена. Кандидатот треба да има зачуван вестибуларен апарат.

Член 34

За работите од членот 4 на овој правилник, покрај општата здравствена способност и посебните здравствени услови од чл. 30 и 32 на овој правилник, кандидатите мораат да ги исполнуваат за II здравствена група на слух и следните посебни услови:

1) да немаат тешки патолошки промени на ниедно уво;

2) да слушаат шепот на обете уши на 4 метра;

3) кривулката на квалитетот на слухот при аудиометриски преглед да не преминува ниво од 30 децибели губење на слух.

Аудиометриски преглед на кандидати за работни места со II здравствена група на слух при првиот преглед се врши само ако тоа го бара лекар специјалист за уво, грло и нос.

Член 35

За работите на работните места од членот 5 на овој правилник може да се прими на работа или да се упати на школување и да се стипендира лице што ги исполнува следните услови:

1) општата здравствена физичка и психичка состојба да му овозможува да ги врши работите на односното работно место (III здравствена група на општа здравствена состојба);

2) острината на видот, со или без корекција, да му изнесува на обете очи 0,3, а при тоа кусогледоста, далекугледоста и астигматизмот да не бидат поголеми од 6 диоптрии;

3) распознавање на боите не е задолжително;

4) да слуша тивок говор на обете уши на 3 метра и острината на слухот да му овозможува социјален контакт.

Здравствената состојба на работниците од членот 5 на овој правилник во текот на нивниот работен век се оценува според општите здравствени услови потребни за вршење на односните работи.

Оценувањето на здравствената способност на лицата од ставот 1 на овој член го врши лекарот од членот 20 на овој правилник. Тој наедно го определува и работното место за кое прегледаното лице е способно. При тоа, според потребата, ги користи консултативните мислења на специјалисти, а особено на психологот според членот 49 на овој правилник.

Извештајот за оцената на здравствената способност и за определувањето на работното место на прегледаното лице определениот лекар го доставува до надлежната работна единица на за тоа пропишаниот образец.

3. Редовно периодично проверување на здравствената состојба на работниците

Член 36

Со периодично лекарско проверување на здравствената состојба на работниците што непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај се утврдува нивната работна и здравствена способност односно посебни здравствени услови за понатамошно вршење на тие работи или евентуално намалување на здравствената способност заради распоредување на друга соодветна работа и за понатамошна постапка во смисла на прописите за инвалидското осигурување.

При периодичен лекарски преглед на работниците, консултативни — специјалистички прегледи, рендгенолошки и електрокардиолошки прегледи и лабораториски испитувања се вршат само кога тоа го бара определениот лекар, ако со овој правилник за одделни работни места не е пропишано поинаку.

Консултативни прегледи, покрај специјализираните и овластените установи, можат да вршат и истакнати стручњаци, клинички и други здравствени и научни институции.

Член 37

Проверување на здравствената состојба на работниците по пат на периодични лекарски прегледи се врши:

1) секоја втора година за работниците на работните места: машиноводач на парна локомотива, дизел-локомотива, електрична локомотива и моторна локомотива и нивни помошници, огнар на парна локомотива и возач на моторна дресина, кочничар, маневрист и скретничар;

2) секоја трета година за работниците на работните места: ракувач на маневра, надзорен скретничар, изведувач на локомотиви, отпражник на возови, одјавничар (пружен блокар), сообраќајно-транспортен отпражник, возовоѓа, кондуктер и чувар на пруга;

3) секои 5 години за работниците на другите работни места од членот 4, како и за лекарите од чл. 23 и 24 на овој правилник.

Ако комисијата и определениот лекар што вршат периодични прегледи, при прегледите забележат одделни заболувања што би можеле да ја намалат работната способност на работниците и пред истекот на горе наведените рокови, тие задолжително определуваат друг рок за вонреден лекарски преглед во смисла на чл. 46 и 47 на овој правилник.

Член 38

Раководителот на работната единица односно лице што тој ќе го овласти, должен е на 30 дена пред истекот на роковите од членот 37 на овој правилник, да го упати работникот на периодичен лекарски преглед, на кој работникот е должен да се подложи.

Во истиот рок должен е и работникот да бара да биде упатен на периодичен лекарски преглед заради оценување на својата здравствена состојба како услов за понатамошна работа на своето или друго работно место.

Член 39

Периодично проверување на здравствената состојба на работник со III здравствена група на општа здравствена состојба, вид и слух, според овој правилник, се врши по потреба односно по барање на лекар, на старешината на работната единица или самиот работник.

Член 40

Работникот може да се задржи да ги врши работите на своето работно место, ако при периодичниот или вонреден лекарски преглед се утврди дека здравствената состојба, видот и степенот на заболувањето или способноста за распознавање на боите му овозможува да ја врши работата на тоа работно место. Во противно, работникот мора да се премести на соодветно работно место и на работа што ѝ одговара на утврдената преостаната здравствена способност.

Здравствената група на општа здравствена состојба се определува според степенот на здравјето, односно состојбата на хроничното заболување, односно индивидуалната состојба на работникот, врз основа на што се распоредува во I, II или III здравствена група на општа здравствена состојба.

Болестите и состојбите треба да се определуваат според југословенската класификација на болестите, по групи и шифри на болестите, и тоа под шифрата:

01-08 — работници што имаат белодробна туберкулоза со заостанати санирани парен-

химатозни промени во вид на помали сенки, добро ограничени, цврсти и калцифицирани, и кои не ѝ припаѓаат на туморалната форма на туберкулозна етиологија, способни се за работните места од членот 4 на овој правилник.

Работници со санирана белодробна туберкулоза се оспособуваат според претходната оценка и мислење од фтизиолог, и:

- a) можат да останат на работните места на: отпражник на возови и приправник за ова работно место, помошник шеф на станица за оперативна служба, сообраќајно-транспортен отпражник, машиноводач и моторска на дизел-локомотива или електрична и парна локомотива и шинобус, бравар на СС постројки, изведувач на локомотиви, ракувач на маневра, чувар на пруга-обиколувач;
 - б) не можат да останат на работните места: кочничар, маневрист, огнар;
- 010 — работници со прележан белодробен менингит способни се за работа на работните места од членот 4 на овој правилник, ако кај нив нема испад на функциите на централниот нервен систем, упорни главоболија, како и други растројства;
- 011 — работници со прележан туберкулозен перитонит можат да останат на своите работни места ако нема никакви клинички и лабораториски знаци на активност или рендгенолошки знаци на смеќавања во цревната пасажа;
- 012-013 — работници по санирана туберкулоза на коските и зглобовите со анкилози или други промени што условуваат ограничени движења не се способни за работа на работните места на: огнар, маневрист, кочничар, скретничар и изведувач на локомотиви. На другите места можат да останат ако тоа, според мислењето и оцената на специјалистот за ортопедија, го дозволува степенот на одржаноста на функцијата на зглобовите;
- 014 — работници со туберкулоза на кожата на лицето (лупус) можат да останат на сите работни места, освен на оние на кои работниците редовно доаѓаат во допир со патници, како што се: шеф на станица и негов помошник, отпражник на возови, кондуктер, манипулант, магационер, возовоѓа и сл.;
- 016 — работници што боледуваат од туберкулоза на бубрезите не можат да останат на работните места од членот 4 на овој правилник;
- 017 — работници што боледуваат од туберкулоза на надбубрежните жлезди со растројство на функцијата, не можат да останат на работните места од членот 4 на овој правилник;
- 021 — работници по саниран примарен и секундарен луес можат да останат на сите работни места, при потребна контрола;
- 022 — работници што боледуваат од луетична анеуризма на аортата неспособни се за работа на сите работни места од членот 4 на овој правилник;
- 024-028 — работници што боледуваат од табес дорзалис, прогресивна парализа, луес на централниот нервен систем, терцијален луес и луес латенс не се способни за работа на работните места од членот 4 на овој правилник;
- 03 — работници по прележан ексудативен плевритис можат да се вратат на своите работни места по една година под услов да не дошло до фиброторакс со

- ретракција на медијастинумот и со реперкусија на срцето;
- 040-049 — кај работници по прележани заразни заболувања на трактот за варење предизвикани со бактерии нема причина за промена на работното место, ако од болестите органски или функционално не е видно оштетен организмот. Работници што прележале амебијаза, ако нема последици во вид на хроничен улцерозен колит со изразена потхранетост, способни се за сите работни места од членот 4 на овој правилник;
- 050-064 — работници што прележале други болести предизвикани со бактерии, способни се за сите работни места ако не останале видни органски или функционални оштетувања на организмот;
- 080-095 — кај работници по прележани болести предизвикани со вируси нема причина за промена на здравствената група и работното место ако не останале видни органски или функционални оштетувања на организмот.
- Работници по прележан инфективен хепатит, со изразени знаци на тенденција кон хроничен хепатит или цироза на црниот дроб, неспособни се за работа на работните места од членот 4 оддел 1 на овој правилник, а во поглед на другите работни места од членот 4 способноста се цени според тежината на случајот;
- 100-108 — работници што преболеле болести предизвикани со рикетиози способни се за работните места од членот 4 на овој правилник, ако болестите органски или функционално не го оштетиле организмот;
- 110-117 — работници што боледуваат од хронична форма на маларија со хепатоспленомегалија и нефрит, неспособни се за работа на работните места од членот 4 на овој правилник;
- 125 — работници со ехинококус способни се за сите работни места од членот 4 на овој правилник сè дотогаш додека не дојде до растројство и функционални смекавања на органите во кои е тој локализиран, т. е. до оперативен зафат. Постоперативната состојба или мултилокуларната ехинококоза се ценат поединечно;
- 140-149 — работници што боледуваат од малигни неоплазми не се способни за работните места врзани за безбедно вршење на сообраќајот од членот 4 на овој правилник, освен во случај на успешно изведен оперативен зафат без потешки функционални растројства, или во случај на неоплазми на кожата;
- 200-207 — работници што боледуваат од малигни неоплазми на хематопоетично и лимфатично ткиво не се способни за работа на работните места од членот 4 на овој правилник;
- 210-229 — работници што боледуваат од бенигни неоплазми способни се за работа на сите работни места, освен кога бенигните тумори со својата големина и локализација ја оштетуваат функцијата на одделни органи (мозокот, менингот, итн.);
- 241 — работници што боледуваат од бронхијална астма, спастичен бронхитис и хроничен бронхитис со емфизем на белите дробови, неспособни се за работа на работните места од членот 4 оддел 1 на овој правилник. Во поглед на другите места од членот 4 способноста треба да се цени врз основа на наодот од испитувањето на белодробната функција;
- 244 — работници што боледуваат од обична гушавост, нодуларна и нетоксична струма, способни се за работа на сите работни места;
- 252 — работници што боледуваат од тиреотоксикоза, со или без струма, ако е болеста клинички јасно изразена, не се способни за работа на работните места од членот 4 оддел 1 на овој правилник. Во поглед на другите места од членот 4 способноста треба да се цени според тежината на случајот;
- 260 — работници што боледуваат од дијабетес мелитус со хипергликемија и ацетонемича, не се способни за работа на работните места од членот 4 на овој правилник, додека оние што боледуваат од дијабетес мелитус при кој рамнотежа на метаболизмот на шеќерот може да се воспостави со диета и перорално земање лекови можат да работат на сите работни места од членот 4 на овој правилник, освен на работните места: машиноводач, моторвоѓа на шински влечни средства, нивни помошници, огнар на парна локомотива и маневрист;
- 271-272 — работници што боледуваат од болестите паратиреоидеа и хипофиза, не се способни за работа на работните места во врска со безбедноста на сообраќајот од членот 4 на овој правилник;
- 275-276 — работници што боледуваат од дисфункција на половите органи способни се за сите работни места, освен ако не постојат тешки растројувања на метаболизмот или на психичката алтерација;
- 290-293 — работници што боледуваат од тешки анемии од сите форми не се способни за работа на работните места од членот 4 на овој правилник;
- 296 — работници што боледуваат од тешки форми на пурпури и други хеморагични дијатези не се способни за работа на работните места во врска со безбедноста на сообраќајот од членот 4 на овој правилник;
- 298 — работници што боледуваат од спленомегалија, како и оние кај кои е извршена спленектомија, ако постојат потешки хематолошки промени, не се способни за работа на работните места од членот 4 на овој правилник;
- 300-309 — работници што боледуваат од психози неспособни се за работа на работните места од членот 4 на овој правилник. Меѓутоа, работниците со психоневротични тешкотии треба индивидуално да се оценат;
- 312-326 — работници што боледуваат од фобии, опсесии, конвулзивни реакции, депресивни реакции, психоневрози со соматски синдроми, растројувања на карактерот, обнесувањето, интелигенцијата и друго, не се способни за работа на работните места од членот 4 на овој правилник;
- 330-334 — работници по прележани хрваења во мозокот, емболии и тромбози, со последици, не се способни за работа на работните места од членот 4 оддел 1 на овој правилник. Во поглед на другите работни места од членот 4 способноста треба да се цени според тежината на случајот;
- 340-344 — работници што преболеле менингитис, флебитис, тромбофлебитис, интракранијален венозен синусит, апсцес на централниот нервен систем, енцефалитис, миелитис и енцефаломиелитис, се пос-

- ледици, неспособни се за работа на работните места од членот 4 оддел 1 на овој правилник. Во поглед на другите работни места од членот 4 способноста треба да се цени според тежината на случајот;
- 345-257** — работници што боледуваат од мултипла склероза и други воспаленија на централниот нервен систем не се способни за работа на работните места од членот 4 на овој правилник. Работниците што боледуваат од кој и де а вид епилепсија неспособни се за работа на работните места од членот 4 на овој правилник. Неспособни се и кога случаите не се сигурно утврдени, туку се сомнева на епилепсија;
- 350** — работници што боледуваат од периферна парализа на нервусот фацијалис (оштетувања на функцијата на очните клепки — лагофталмус паралитикус) не се способни за работа на работните места од членот 4 оддел 1 на овој правилник. Во поглед на другите работни места од членот 4 способноста треба да се цени според тежината на случајот;
- 361** — работници што боледуваат од невралгија на нервусот тригеминус не се способни за работа на работните места: огнар, маневрист, изведувач на локомотиви, скретничар, кочничар, машиноводач, возовоѓа, чувар на пруга, отпражник на возови, десетар на пруга и чувар на косини, мостови и тунели, како и магационер. Во случај на заболување на периферните гранки на нервусот тригеминус, промена на работното место и на здравствената група на работникот се врши според случајот;
- 362-364** — работници што боледуваат од невритис брахијалис, ишијас, полиневритис и полирадикулитис, ако не постои изразена атрофија на мускулатурата, способни се за работа на работните места од членот 4 на овој правилник;
- 373-376** — работници што боледуваат од иритис, иридоциклитис, хориоидитис и кератитис, неспособни се за работа на работните места од членот 4 оддел 1 на овој правилник. Во поглед на другите работни места од членот 4 способноста треба да се цени според тежината на случајот;
- 377** — промена на работното место и на здравствената група на работници што боледуваат од воспаление на нервусот оптикус се врши според наодот за состојбата на видот (острина на видот и состојба на видното поле);
- 378** — огнар, машиноводач, кочничар, маневрист и изведувач на локомотиви не можат да останат на своите работни места ако боледуваат од воспаление на солзните жлезди, со воспаление на солзните канали;
- 381** — работната способност на работници што боледуваат од заматување на рожницата се оценува според состојбата на видот;
- 384** — работници кај кои постои страбизам со диплопија или со нистагмус, не можат да останат на работните места од членот 4 на овој правилник;
- 385** — работници со катаракт се оценуваат според состојбата на видот;
- 386-387** — работници што имаат аблација на ретината или глауком не можат да останат на работните места од членот 4 на овој правилник;
- 391** — работници што боледуваат од негнојно (суво) воспаление на средното уво без последици, способни се за работа на работните места од членот 4 на овој правилник, а оцените се даваат според состојбата на слухот;
- 395-396** — работници што боледуваат од Мениеровата болест не се способни за работа на работните места од членот 4 на овој правилник;
- 398** — работници со изразена глувота не се способни за работа на работните места од членот 4 на овој правилник. Работниците кај кои е отежнат социјалниот контакт не се способни за работа на работните места од членот 4 на овој правилник;
- 410** — работници што имаат изразита органска мана на митралните поклопки, со знаци на оштетување на миокардот, не се способни за работа на работните места од членот 4 на овој правилник;
- 411** — работници со аортални мани се ценат според тежината на случајот и работното место на кое работат;
- 415** — работници со атриовентрикуларен блок на левата гранка не се способни за работа на работните места од членот 4 на овој правилник. Блокот на десната гранка не ги прави неспособни ако нема други знаци на оштетување на миокардот;
- 420** — работници што имаат изразени артериосклеротични и дегенеративни промени на срцето не се способни за работа на работните места од членот 4 оддел 1 на овој правилник. Во поглед на другите работни места од членот 4 способноста треба да се цени според тежината на одделен случај;
- 433** — работници што имаат пароксизмална тахикардија со почести напади, апсолутна аритмија, брадикардија под 50 во минута во спроводниот систем, постојана екстрасистолија и други потешки заболувања на спроводниот систем на срцето, не се способни за работните места од членот 4 на овој правилник;
- 440** — работници со есенцијална хипертензија до 180 mm и со дијастоличен притисок под 100 mm, без знаци на оштетување на миокардот, способни се за сите работни места;
- 442-451** — работници што имаат хипертензија со нефросклероза и анеуризма на аортата (нелуѓетична), не се способни за работа на работно место од членот 4 на овој правилник;
- 453** — работници што боледуваат од периферни крвни садови — М. Buerger — како и од други ангиопатии, не се способни за работните места на кои работата е условена со долго одење или стојење, како и на работните места каде што не е можно прописно загревање;
- 460** — работници што имаат проширени вени на долните екстремитети, со потешко растројство на циркулацијата, со едеми и улкуси, не се способни за работа на работните места од членот 4 на овој правилник што е сврзана за долго стојење и одење;
- 461** — работници со некомплицирани хемороиди способни се за сите работни места;
- 463-464** — работници со флебитис и тромбофлебитис, по санација, ако не постојат знаци на елевантијаза способни се за сите работни места;
- 465** — работници со инфаркт на белите дробови и со емболија на белите дробови,

- по санација способни се за сите работни места, ако нема значително оштетување на функцијата на дишењето;
- 518-521 — работници со прележан емпием на плеврата и со апсцес на белите дробови не се способни за работа на работните места од членот 4 оддели 1 и 2 на овој правилник, ако дошло до изразито оштетување на кардиопулмоналните функции;
- 523 — работници што боледуваат од професионални пнеумокониози мораат да се преместат на работни места каде што не постои опасност од натамошно дејствување на правот од кој е предизвикана пнеумокониозата;
- 525-526 — работници што боледуваат од хронична интерстицијална пнеумонија и бронхиектазии, како и од хронични прогресивни заболувања на белите дробови, не се способни за работа на работните места од членот 4 на овој правилник;
- 540-542 — работници што боледуваат од чир на желудникот и на дванаесетопрстното црево, способни се за сите работни места. Во случај на потешки форми (пенетрирачки халозен улкус и улкус пептикум) работниците не се способни за работа на работните места од членот 4 оддел 1 на овој правилник;
- 560-561 — работници што имаат хернии способни се за сите работни места по успешно изведениот оперативен зафат, освен во случај на хернија рецидивирачка и склона кон вклевштување;
- 571-572 — работници што боледуваат од хроничен улцерозен колит, со изразито растројство на исхраната и со чести проливи, не се способни за работните места од членот 4 оддел 1 на овој правилник;
- 576-577 — работници што преболеле перитонитис и имаат перитонеални атхезии, ако не прават пречки пасажите на цревата, способни се за сите работни места;
- 581 — работници што боледуваат од декомпензирана цироза на црниот дроб не се способни за работа на работните места од членот 4 на овој правилник;
- 594 — работници што боледуваат од калкулоза на жолчниот меур, по успешно извршена холецистектомија способни се за работа на сите работни места;
- 592 — работници што боледуваат од хронично воспаление на бубрезите, со знаци на инсуфициенција, не се способни за работа на работните места од членот 4 на овој правилник;
- 594-600 — работници што боледуваат од склероза на бубрезите, пиелонефритис и хидронефроза неспособни се за работа на сите работни места;
- 602 — работници што боледуваат од нефролитијаза со хидронефроза неспособни се за работа на сите работни места;
- 702 — работници што боледуваат од професионални дерматози треба да се отстранат од алергогеното работно место;
- 723-727 — работници што боледуваат од артрит и ревматизам (освен акутниот) способни се за сите работни места, освен во случај на тежок артритис деформанс како и потешки деформативни спондилози и анкилопоетични спондилоартрози, во кој случај се неспособни за работа на работните места од членот 4 оддел 1 на овој правилник. Во поглед на другите работни места од членот 4 способноста треба да се цени според тежината на случајот;
- 730 — работници што боледуваат од остеомиелитис и периоститис, по излекување способни се за работа на сите работни места;
- 735 — работници што боледуваат од дислокација на интервертебралните дискови, со знаци на атрофија на мускулатурата и со болки, не се способни за работа на работните места од членот 4 оддел 1 на овој правилник, а во поглед на другите работни места од членот 4 способноста треба да се цени според тежината на случајот;
- 737 — работници со анкилоза на рамениот зглоб не се способни за работните места: огнар, машиноводач на парна локомотива, маневрист, изведувач на локомотиви, кочничар, а со анкилоза на лакотниот зглоб — за работните места: огнар и маневрист. Во поглед на другите работни места, ако е положбата на анкилозата на зглобот, со консултативно мислење на хирургот, добра, им се определува способноста за работното место;
- 744 — работници што боледуваат од мијастенија и амиотрофија не се способни за работа на работните места од членот 4 на овој правилник;
- 746 — работници што имаат педес на планот се способни за сите работни места, со носење на ортопедски влошки;
- N-820 — работници со саниран прелом на бутната коска, ако скратувањето на ногата не е потолемо од 3 cm, способни се за сите работни места;
- N-886 — работници со ампутиран палец се способни за сите работни места, освен за: маневрист, изведувач на локомотиви, кочничар, машиноводач и огнар на парна локомотива;
- N-887 — работници со ампутиран (еден од прстите, освен палецот) II, III, IV или V прст, способни се за сите работни места, освен за работното место на маневрист. Во овие случаи оцена на работната способност за работното место на изведувач на локомотиви, огнар, кочничар, возовоѓа, машиноводач, моторводач и ракувач на маневра, врши комисијата за оценување на посебните здравствени услови при железничкото транспортно претпријатие;
- N-888 — работници на кои им е ампутирана шака не се способни за работа на работните места од членот 4 оддел 1 на овој правилник. Во поглед на другите работни места од членот 4 способноста треба да се цени според тежината на случајот;
- N-897 — работници на кои им е ампутирано стапало способни се за работните места на: телеграфист, магационер, шеф на станица што не дежура, помошник шеф на станица што не дежура, додека за другите работни места од членот 4 оддел 1 на овој правилник не се способни, а во поглед на другите работни места способноста треба да се цени според тежината на случајот;
- N-898 — работници на кои им е ампутирана потколеница не се способни за работните места од членот 4 оддел 1 на овој правилник, освен за работното место на телеграфист кој не врши никакви работи надвор од канцеларија, а во поглед на другите работни места од членот 4 способноста треба да се цени според тежината на случајот;

- N-940-949** — способноста на работници што имаат лузни потем опекотини, што ја намалуваат функцијата на зглобот, се оценува како и кај анкилозите;
- N-950** — кај работници кај кои постојат повреди на нервусот оптикус способноста се оценува според состојбата на видот;
- N-951** — кај работници со повредени други кранијални нерви, здравствената способност се оценува според растројството на функциите на органите што од тие нерви се инервираат;
- N-952-957** — кај работници со повреда на периферните нерви на рацете и нозете способноста се оценува според наодот на испадот на функциите, како во случаите на анкилози и ампутации;
- N-958** — повредите на рбетната мозочница на работници се оценуваат според наодот на испадот на моторните и сензитивните функции;
- N-960-979** — труењата на работници се оценуваат според наодот на испадот на функциите на централниот нервен систем, периферните нерви и внатрешните органи.

Работниците што работат на работните места на: цедулар и плумбирер, кондуктер, транзитер, телеграфист, возен манипулант, инженер во ложилница, машински техничар во ложилница, прегледувач на коли и парни котли, термотехничар, пружен работоводител (десетар на пруга), градежен техничар, шеф на секција за одржување пруга, шеф на секција и директор на претпријатие за главна поправка на пруги и нивни помошници, бравар на СС постројки, чувар на СС и ТТ постројки, инженер и техничар на железнички електрични претпријатија, при периодични или вонредни лекарски прегледи мораат да ги распознаваат четирите бои што се користат кај видните сигнали во железничкиот сообраќај, и тоа: црвената, зелената, сината и жолтата боја.

На сите други работни места од членот 4 на овој правилник работниците мораат да ги распознаваат сите бои според Stilling.

Ако работниците наведени во ставот 4 на овој член го менуваат работното место и одат на други работни места од членот 4 на овој правилник, мораат да ги распознаваат сите бои според Stilling.

Член 41

Работник може да се задржи на исто работно место и во I здравствена група на вид, ако при периодичен лекарски преглед се утврди дека острината на видот на секое око му изнесува без корекција најмалку 0,2, а со корекција на обете очи 0,7. Распознавањето на боите мора да им одговара на одредбите на членот 4 од овој правилник.

При корекција, јачината на стаклата е дозволена до ± 5 диоптрии, а јачината на стаклата за корекции на астигматизмот — до ± 3 диоптрии.

Астигматизмус микстус не е дозволен на работните места на машиноводач, моторвога на шински влечни возила, нивни помошници, огнар на парна локомотива, возач на моторна дресина и отпражник на возови.

При овие прегледи се врши, по потреба, кампиметрија, скотометрија и адаптација.

Член 42

Работник може да се задржи на исто работно место и во II здравствена група на вид, ако при периодичен лекарски преглед се утврди дека има острината на видот со корекција на подоброто око 0,5, а на послабото око 0,3.

Видното поле, адаптацијата и солзниот апарат мораат да бидат во нормална состојба.

Распознавањето на боите мора да биде нормално ако за некои работни места со II здравствена група на вид не е определено поинаку.

Член 43

Работник на кој при периодичните прегледи му е утврдено намалување на јачината на видот и потреба од зголемување на работната способност со корекција на видот со стакла, мора за време на работата да ги носи пропишаните очила, за што води надзор неговиот непосреден старешина.

По исклучок, работник на работното место: мањеврист, кочничар и изведувач на локомотиви не може да ги врши тие работи со очила.

Член 44

Работник може да остане на исто работно место и во I здравствена група на слух ако при периодичниот лекарски преглед се утврди дека слуша тивок говор на 4 метра на секое уво.

За потребата од прибавување специјалистички наод и од аудиометриски преглед во секој конкретен случај одлучува определениот лекар.

Член 45

Работникот останува на своето работно место, односно во II здравствена група на слух ако при периодичниот лекарски преглед се утврди дека слуша тивок говор на 2 метра.

4. Вонредни лекарски прегледи

Член 46

Вонреден лекарски преглед за работниците што работат на работните места од членот 4 на овој правилник се врши во следните случаи:

1) кога работникот ќе почувствува и ќе изјави дека не е здравствено способен да ја врши својата работа на своето работно место или ако тоа го сметаат надлежниот раководител и лекарот што го лекува работникот, или комисијата за оценување на посебните здравствени услови на работниците при железничкото транспортно претпријатие;

2) потем несреќа — судирање на возови, клизување со потешки последици, одбегнати несреќи, потем потешки повреди при работата, потешки контузии, ампутации, заради утврдување на физичката и психичката способност за продолжување на работата на исто работно место;

3) кога работникот се враќа на работа по прележана потешка болест односно повреда, особено на главата, очите, ушите, потрес на мозокот и слично, и ако болната состојба односно лекување на болниот траело подолго од 30 дена;

4) при промена на занимањето односно здравствената група заради преминување на работно место за кое се потребни поостри критериуми за оценување на здравствените, физичките и психичките услови од оние што ги имал работникот дотогаш;

5) кога работникот повторно се враќа на работа односно на работното место на кое непосредно се врши железничкиот сообраќај, а пред тоа поминал на друга работа подолго од 6 месеци;

6) кога ученикот на железничко училиште ќе заврши школување, односно пред распоредувањето на соодветно работно место;

7) пред упатување на работникот на курс, полагање стручен испит, дописно школување и сл. заради стручно оспособување за работа на некое друго работно место од членот 4 на овој правилник, за да се утврди претходно дали има соодветни посебни здравствени услови;

8) по враќањето на работа по отслужување на задолжителниот воен рок;

9) по евентуално враќање на работа од инвалдска пензија;

10) кога лекарот што го лекува заболениот работник, ќе го упати работникот на работа со скратено работно време на исто односно друго работно место од членот 4 на овој правилник.

Вонредните прегледи можат да се вршат и групно, во случај на познатичелен пораст на изостаноците од работа во одделни работни единици

или во случај на масовна појава на општи или професионални заболувања.

Член 47

Вонреден лекарски преглед во смисла на членот 46 од овој правилник можат да бараат: работникот, раководителот на работната единица, надлежниот лекар и психолог, комисијата за оценување на посебните здравствени услови на работниците при железничкото транспортно претпријатие, Комисијата на лекари специјалисти при Заедницата на Југословенските железници и органите на внатрешната контрола на железничкото транспортно претпријатие.

Раководителот на работната единица е должен да бара вонреден лекарски преглед на работниците во сите случаи наведени во членот 46 на овој правилник.

Член 48

Вонредните лекарски прегледи на работниците се вршат по критериумите и на начинот пропишан за периодичните прегледи.

Определениот лекар односно комисиите од членот 47 став 1 на овој правилник се должни бараниот вонреден лекарски преглед да го започнат веднаш и да го извршат во рок од 7 дена, ако за тоа не постојат оправдани пречки.

Работникот може да бара вонреден лекарски преглед само преку надлежниот раководител на работната единица, лекарот, психологот или социјалниот работник.

5. Психолошки прегледи

Член 49

Прегледот и оценувањето на менталните и психофизичките способности и развиеноста на кандидатите за примане на работа или на школување во железнички училишта односно за упатување на курсеви или полагање нови стручни испити, се вршат според методите на применетата психологија врз основа на проверени психолошки тестови за следните работни места:

- 1) маневрист,
- 2) скретничар,
- 3) машиноводач на парни локомотиви,
- 4) машиноводач и моторвога на сите други шински влечни возила,
- 5) помошници на машиноводач и моторвога на дизел-локомотиви и електролокомотиви,
- 6) отправник на возови — припраник,
- 7) одјавничар,
- 8) сообраќаен диспечер на телекомуникација,
- 9) возач на пружни моторни возила,
- 10) ракувач на дигалки (кранови),
- 11) ракувач на машини за поправка и одржување на пруги.

Член 50

Првиот психолошки преглед се врши пред примането на работа односно пред упатувањето на школување (професионална ориентација и селекција) или на стручни курсеви за оспособување на работникот за работа на работните места од членот 49 на овој правилник.

Вонредните психолошки прегледи се вршат ако работниците на работните места од членот 49 на овој правилник покажуваат недоволен успех во работата на своето работно место и ако не ги остваруваат определените задачи, или во случај на несреќа, вонредни настани на железницата, промена на работното место, повреда при работата и сл., што би можело да влијае врз менталните и психофизичките способности на работникот, како услов за натамошно безбедно вршење на работите на нивните работни места.

Според укажаната потреба, психолошки прегледи можат да се вршат и кај други работници на други работни места, ако тоа го бара безбедноста на железничкиот сообраќај. Потребата од вршење на овие прегледи ја оценува комисијата за оценување на посебните здравствени услови на работниците при железничкото транспортно претпријатие.

Член 51

Поблиски упатства за психолошките прегледи дава, на предлог од стручната служба за работите на здравствената и социјалната заштита, управниот одбор на Заедницата на Југословенските железници.

V. СОСТАВ И РАБОТА НА КОМИСИИТЕ

Член 52

Комисиски прегледи, во смисла на овој правилник, вршат:

1) комисијата за оценување на посебните здравствени услови на работниците при железничкото транспортно претпријатие (во понатамошниот текст: комисијата);

2) Комисијата на лекари специјалисти при Заедницата на Југословенските железници.

Член 53

Комисијата се состои од три лекари, од кои најмалку еден е специјалист за медицина на трудот, од еден психолог, од советодавец за определување на работното место и занимање и од социјален работник.

Комисијата ја образува органот на управувањето на железничкото транспортно претпријатие кој е овластен за тоа, од редовите на железничките лекари, психолози, социјални работници и други стручни работници.

Претседател на комисијата е лекар работник на железничкото транспортно претпријатие пред кое тој за својата работа и за работата на комисијата е одговорен.

Членовите на комисијата имаат свои заменици. Лекарот од членот 20 и психологот од членот 26 на овој правилник не можат да бидат членови на комисијата.

Комисијата донесува одлуки на свои седници, врз основа на обработени предлози или по извршен преглед на работници.

Психологот учествува во работата на комисијата само во случаите кога се во прашање психолошки наоди и прегледи.

Записничарот на комисијата го определува железничкото транспортно претпријатие.

Железничкото транспортно претпријатие може за свои потреби да формира повеќе комисии.

Член 54

Комисијата на лекари специјалисти при Заедницата на Југословенските железници ја образува управниот одбор на Заедницата на Југословенските железници од редовите на лекарите специјалисти, на предлог од стручната служба за здравствени и социјални работи на Заедницата на Југословенските железници.

Комисијата на лекари специјалисти од ставот 1 на овој член ја сочинуваат: лекари специјалисти — интернист, офталмолог, оториноларинголог, невропсихијатар и специјалист за медицина на трудот, како и психолог. По потреба, оваа комисија може да бара консултативни мислења и од други лекари специјалисти и истакнати психолози. Наедно, може да бара мислење и од стручните железнички служби во Заедницата на Југословенските железници, заради одлучување за работното место и занимањето на кое може според утврдената здравствена состојба да се распореди работникот што е во прашање. Таа може за работникот да бара претходно мислење и од раководителот на неговата работна единица.

Комисијата на лекари специјалисти има претседател, членови и секретар. Членовите на комисијата имаат свои заменици. Претседател на комисијата е еден од лекарите членови на комисијата, а секретар на комисијата — еден од работниците на стручната служба за здравствени и социјални работи на Заедницата на Југословенските железници.

Комисијата на лекари специјалисти донесува одлуки само на седници, според обработени предмети или по извршен преглед на работници.

Член 55

Ако при периодичен или вонреден преглед лекарот од членот 20 на овој правилник најде дека кај работникот настанала промена во општите или посебните здравствени услови, поради која работникот не може да остане на своето работно место, и дека треба да му се промени здравствената група, ќе ѝ предложи на комисијата да донесе за тоа своја одлука. Наедно ќе ја извести надлежната работна единица за својот предлог упатен до комисијата. Одлука по предлозите на лекарот комисијата донесува во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот.

До донесувањето на одлуката од ставот 1 на овој член работникот не може да се задржи на своето работно место ако лекарот предложил промена на здравствената група.

Ако комисијата по предлогот од ставот 1 на овој член не го усвои предлогот на лекарот за промена на здравствената група, таа во рок од 7 дена ќе го извести за тоа лекарот, а тој за оваа одлука на комисијата ќе го извести веднаш раководителот на работната единица.

Работникот мора да се премести на друго работно место веднаш по применитиот извештај за предлогот на лекарот од ставот 1 на овој член.

Ако комисијата не го усвои предлогот на лекарот или донесе одлука спротивна на тој предлог, работникот треба да се распореди на своето првобитно или друго соодветно работно место.

Ако се оцени дека работникот е неспособен за некое од работните места од членот 4 на овој правилник по кој и да е основ, комисијата нема да му го определува работното место за кое е способен, туку натаму ќе се постапи според прописите за инвалидското осигурување.

Член 56

Ако работникот, лекарот од членот 20 или психологот од членот 26 на овој правилник не е задоволен со одлуката на комисијата според членот 55 на овој правилник, има право на приговор до Комисијата на лекари специјалисти при Заедницата на Југословенските железници во рок од 15 дена од денот на доставувањето на одлуката. Приговорот го доставува лекарот од членот 20 на овој правилник, кој кон приговорот ја прилага целокупната медицинска документација.

Работникот може да изјави устен приговор на седницата на комисијата, во кој случај предметот со забелешката за изјавениот приговор веднаш ѝ се доставува на Комисијата на лекари специјалисти.

Приговорот не го задржува извршувањето на одлуката на комисијата.

Одлука по приговорот треба да се донесе во рок од 30 дена од денот на приемот на приговорот.

Комисијата на лекари специјалисти ѝ ја доставува својата одлука на комисијата, која за истата го известува лекарот од членот 20 на овој правилник заради увид и известување на работната единица и работникот што е во прашање.

Член 57

Ако при периодичен или вонреден лекарски преглед се утврди дека кај работникот настанала трајна промена во здравствената состојба во смисла на општите прописи за инвалидското осигурување, а особено промена на посебните здравствени услови за работа во смисла на овој правилник, и во врска

со тоа се донесе одлука за промена на здравствената група и работното место, треба да се постапи според општите прописи за инвалидското односно пензиското осигурување.

Член 58

При донесувањето на конечна одлука за здравствената состојба односно за посебните здравствени услови комисијата дава препорака за потребата од професионална рехабилитација односно преквалификација на работникот за работа која им одговара на неговите здравствени способности.

Член 59

Со општиот акт на Заедницата на Југословенските железници се утврдуваат работите и составот на Комисијата за работите на здравствената и социјалната заштита при Заедницата на Југословенските железници.

VI. ОБРАСЦИ И ЕВИДЕНЦИЈА

Член 60

Оцената на здравствената способност при првиот преглед на работникот се внесува во картонот за здравствената состојба на работникот при стапување на работа, а оцената на здравствената способност на работникот при периодични и вонредни лекарски и психолошки прегледи се внесува во картонот за периодични и вонредни лекарски прегледи — чии обрасци ги пропишува органот на Југословенските железници определен со статутот на Заедницата на Југословенските железници.

Извештајот за здравствената состојба на работникот утврдена при првиот, периодичните или вонредните прегледи, ѝ се доставува на работната единица на која ѝ припаѓа работникот.

Член 61

Наодите и оцената на здравствената способност на работниците при стапување на работата или при упатување на школување, како и при периодичните и вонредните лекарски прегледи, односно исполнените картони од членот 60 став 1 на овој правилник остануваат кај лекарот што ги врши прегледите и служат за следење на здравствената состојба на работниците и нивната способност за работа на односните работни места.

Член 62

Врз основа на извештајот за здравствената состојба на работниците работната единица води роковник за периодичните прегледи на работниците во смисла на членот 37 од овој правилник, со следните податоци:

- 1) презиме и име на работникот;
- 2) работа што ја врши;
- 3) работно место за кое со последниот преглед е оспособен;
- 4) месец и година на претходниот лекарски преглед;
- 5) месец и година на наредниот лекарски преглед;
- 6) здравствена група:
 - а) на општа здравствена состојба,
 - б) на вид,
 - в) на способност за распознавање на боите,
 - г) на слух.

Според податоците од овој роковник работната единица доставува списоци на работниците до овластената здравствена установа односно до определениот лекар со назначување на денот во кој може да го упати работникот на периодичен преглед.

Списоците се доставуваат до овластената здравствена установа односно определениот лекар најдоцна на 30 дена пред истекот на рокот за периодичен преглед на работниците што се во прашање.

Определениот лекар, откако ќе ги прими списоците од ставот 2 на овој член, ги повикува работниците на преглед, водејќи сметка за можностите за нивното благовремено упатување на преглед од страна на работната единица.

За точноста на придржувањето кон роковите за периодични лекарски прегледи е одговорен раководителот на работната единица односно лицето што тој ќе го овласти за тоа.

Член 63

Заради следење на здравствената состојба и способноста за работа на работниците на работните места од членот 4 на овој правилник железничките транспортни претпријатија и доставуваат потребни податоци на Заедницата на Југословенските железници.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 64

Железничките транспортни претпријатија, секое на своето подрачје, според своите потреби и според потребите од заеднички интерес за Југословенските железници — се грижат за примената на одредбите од овој правилник.

Член 65

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за посебните здравствени услови за вршење на работите на работните места сврзани за безбедноста на сообраќајот на Југословенските железници, бр. 144 од 19 февруари 1963 година.

Член 66

Овој правилник влегува во сила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3290/66

17 април 1967 година
Белград

Собрание на Заедницата на Југословенските железници

Претседател,
Жоже Предикача, с. р.

395.

Врз основа на членот 35 ст. 1 и 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРОПИСИТЕ
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ХРАНАТА ЗА ДОБИТОК
РК-Е4

1. Во Прописите за квалитетот на храната за добиток РК-Е4 објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на Решението за Прописите за квалитетот на храната за добиток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/64 и 57/65) во членот 19 точка 3 на крајот по зборовите: „за раж“ се додаваат записи и зборовите: „а да за кукуруз у клипу однос зрна и окласка не сме бити мањи од 78:22“.

Во точката 4 по зборот: „кукуруз“ се додаваат зборовите: „и кукуруз у клипу“.

Во членот 155 точката 2 се менува и гласи:

„2) физикално-хемијски состав крме смеше изразен у процентима у односу на нето-количину производа (само минимални садржај протеина и ма-

сти а максимални садржај воде, целулозе и пепела).“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-2882/1

10 мај 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

По споредување со изворниот текст се утврди дека во текстот на Деловникот на Сојузната скупштина кој е објавен во изданието на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67, на македонски јазик, се покраднаа долу наведените грешки, та според тоа, врз основа на членот 250 став 3 на Деловникот на Сојузната скупштина, се дава следната

ИСПРАВКА НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Во членот 193 став 1 наместо зборовите: „ги разгледуваат прашањата“ треба да стои: „го разгледуваат прашањето“.

2. Во членот 252 став 1 по зборот: „скупштина“ се брише зборот: „не“.

АС бр. 700

2 јуни 1967 година
Белград

Генерален секретар
на Сојузната скупштина,
др Дражен Сесардиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ТОЧ. 1а И 3а ОД НАРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВА КОЖА И ВОЛНА

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја законитоста и уставноста на точ. 1а и 3а на Наредбата за формирање на продажните цени за сурова кожа и волна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 25/66, 39/66 и 41/66), врз основа на јавната расправа одржана на 26 мај 1967 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат точ. 1а и 3а на Наредбата за формирање на продажните цени на сурова кожа и волна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 25/66, 39/66 и 41/66).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Причините поради кои Уставниот суд на Југославија ја донесе својата одлука се следните:

Со одредбите од точ. 1а и 3а на Наредбата за формирање на продажните цени за сурова кожа и волна (во понатамошниот текст: Наредбата) се пропишува дека работните организации што произведуваат сурова кожа и волна сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, по исклучок од одредбите на точ. 1, 2 и 3 на Наредбата со кои се определува нивото на цените, можат со претпријатијата на индустријата за кожа и обувки и со претпријатијата на текстил-

ната индустрија да ги договараат продавните цени според условите на пазарот, ако со тие претпријатија договорат и остварат производствено-техничка соработка за производство на сурова кожа и волна. Според тоа Наредбата содржи одредби врз основа на кои, под определени услови, одделни работни организации можат да ги формираат цените на наведените стоки и над нивото пропишано во точ. 1, 2 и 3 на Наредбата.

Работничките совети на „Котекс“ импорт-експорт Сплит и „Котекс-Тобус“ импорт-експорт Љубљана, сметајќи дека се незаконити и неуставни наведените одредби од Наредбата, поднесоа предлози да се оцени согласноста на тие одредби со одредбите од законот и Уставот на Југославија.

Оценувајќи ги одредбите од Наредбата чија законитост и уставност се оспорува, од значење е прашањето дали е Сојузниот завод за цени овластен да пропишува одредби според кои, по исклучок, им се дозволува на одделни работни организации под наведените услови да продаваат сурови кожи и волна по пазарните цени, а не по цените чие ниво е определено со Уредбата за начинот на формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65, 11/66, 22/66) односно со Наредбата. Имено, со одредбите од точ. 1а и 3а на Наредбата, кои важечките одредби на точ. 1, 2 и 3 од Наредбата, се установува двојак режим на цените за сурова кожа и волна со цел да се поттикне производствено-техничка соработка помеѓу заинтересираните работни организации и на тој начин да се оствари определена стопанска политика.

Од одредбата на членот 31а на Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 57/65) кој беше во сила до 14 април оваа година и од одредбата на членот 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот завод за цени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/66) произлегува дека Законот за општествената контрола на цените, покрај другото, му става во должност на Сојузниот завод за цени да го следи и анализира движењето на цените на производите и услугите и влијанието на цените врз производството и прометот на стоки во земјата и врз надворешно-трговската размена. Со оглед на таквата функција на Сојузниот завод за цени, со Законот натаму се определува Сојузниот завод за цени, ако врз основа на своите анализи утврди дека би било потребно преземање на определени мерки во областа на цените, да им дава предлози и свои мислења на надлежните сојузни органи за преземање на потребните мерки. Значи, Сојузниот завод за цени врз основа на наведениот закон и уредба не е овластен да донесува сам прописи заради утврдување стопанска политика во областа на цените, туку само да ја спроведува политиката на цените утврдена со актите на Сојузната скупштина и Сојузниот извршен совет.

Со денот на влегувањето во сила на Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67) надлежноста на Сојузниот завод за цени во однос на разгледуваното прашање не се измени во основата.

Натаму, Сојузниот завод за цени не беше овластен да ги пропише наведените одредби ниту со оглед на посебните овластувања содржани во Уредбата за начинот на формирање на цените и за пресметување на разликата во цените, т. е. во нормативниот акт што е донесен заради спроведување потребните промени во односите на цените предвидени со стопанската реформа. Со одредбите од членот 11 на Уредбата е пропишано дека работните организации ги формираат продажните цени за сурова кожа и волна до нивото што е во паритет со цените на соодветните производи од чл. 2 и 3 на Уредбата со тоа што се овластува Сојузниот завод за цени да ги утврди тие паритети, што е пропишано во точ. 1, 2 и 3 на Наредбата. Според тоа наведениот член на Уредбата го определува начинот на кој се формира продажната цена за сурова кожа и волна и се овластува Сојузниот завод за цени само да го утврди нивото на цените а не и да донесува прописи за кои станува збор во точ. 1а и 3а на Наредбата. Членот 6 од Уредбата со кој се овластува Сојузниот завод за цени да може за одделни производи што се од помало значење за движењето на цените на пазарот да одобри формирање на цените според условите на пазарот не му дава исто така, според сфаќањето на Судот, можност на Сојузниот завод за цени да дозволи, под условите предвидени во оспорените одредби на Наредбата, за сите видови сурови кожи и волна да се формираат цените според условите на пазарот, со што е воспоставен со оглед на пропишаните услови двојак режим на цените.

Според тоа, одредбите од точ. 1а и 3а на Наредбата не се во согласност ниту со Законот за општествената контрола за цените односно со Законот за формирањето и општествената контрола на цените ниту со одредбите од Уредбата за начинот на формирање на цените и за пресметување на разликата во цените.

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија одржана на 26 мај 1967 година.

У бр. 511/66
26 мај 1967 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|--|-----|
| 390. Правилник за начинот на утврдување на зголемувањето односно намалувањето на износот на средствата со кои општествената заедница учествува во обновата и изградбата на Скопје — — — — — | 769 |
| 391. Правилник за техничките мерки за електроенергетските инсталации во простории со специфични услови — — — — — | 770 |
| 392. Упатство за начинот на изработка и доставување на извештајот за извршувањето на финансиските планови и за состојбата на средствата на фондовите на општествено-политичките заедници — — — — — | 770 |
| 393. Правилник за постапката за склучување во Сојузната стопанска комора на спогодба за промена на затечени цени за производи и услуги — — — — — | 772 |
| 394. Правилник за посебните здравствени услови и за постапката за нивното утврдување кај работниците што учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај — — — — — | 773 |
| 395. Решение за измена и дополнување на Прописите за квалитетот на храната за добиток РК-Е4 — — — — — | 787 |
| Исправка на Деловникот на Сојузната скупштина — — — — — | 787 |
| Одлука на Уставниот суд на Југославија за укинување на точ. 1а и 3а од Наредбата за формирање на продажните цени за сурова кожа и волна — — — — — | 787 |